

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА СТОКИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

А. Општинско Основно Училиште „Страшо Пинџур“, с.Мало Коњари, 7500 Прилеп, лице за контакт Ирена Кироска,
(назив, адреса, седиште и држава),
застапуван/о од Директор Ирена Кироска
(во понатамошниот текст „Договорен орган,“) од една страна,

и

Б. ТРИМАКС ДОО Скопје

- Адреса: Бул.Кузман Ј. Питу 15/6 Скопје
- Телефон: 02/2460-040
- Факс: 02/2401-282
- Е-пошта: jelena.t@trimaks.mk
- Лице за контакт: Јелена Тасевска

Даночен број: МК4030000378357
Матичен број: 5381991

(назив, адреса, седиште)

застапуван/о од Јанковска Розета
(во понатамошниот текст „Носител на набавката,“) од друга страна.

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ)

Член 1

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) „Договорен орган,“ - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки;

2) „Носител на набавката,“ - е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;

3) „Договор за јавна набавка на стоки,“ - претставува набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката;

4) „Договорна цена,“ - е цената која ја побарува Носителот на набавката како што е утврдено во овој Договор, вклучувајќи го и евентуалниот попуст што го дал;

5) „Испорака,, - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договорот; на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките;

Член 2

Предмет на овој Договор е набавка на следните стоки врз основа на одлука за избор на најповолна понуда 05-2021-10545/21/1 од 05.08.2021 по спроведена групна јавна набавка во која носител е ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани - Прилеп и тоа:

3 (три) конфигурации на GAOKE BOARD и видео проектор OPTOMA S334e со следните карактеристики на една конфигурација:

Интерактивна табла
Големина на екран (ефективна проекц. дијагонала) 80“ (инчи),
Пропорција 4:3
Повеќекратен допир (20 точки истовремено истовремено) ширење, ротирање и превртување.
Точност на позиционирање – помалку (<) 2 mm.
Пишување и бришење на објекти истовремено.
Брзина на освежување на екран -250 px/s (пиксели во секунда).
Кратенки за работа на двете страни од работна површина на таблата
Работи на допир со прст и со пенкало
Препознавач на ракопис
Поддршка на Microsoft Office програми или еквивалентно
Керамичка работна површина
Ниско-сјајна работна површина
Поддршка за оперативни системи: [24/32/64 битен] Windows 8/7 / Vista / XP, Линокс;
Plug and Play конекција
Вклучени додатоци:
-Сидни држачи со дипли и штрафови,
-УСБ кабел за поврзување на интерактивна табла со компјутер - со должина од 5 метри
-Интерактивно Пенкало 2ком,
-Телескопски покажувач 1ком,
-Соодветен бришач 1ком,
-Оперативен софтвер на таблата на македонски и албански јазик.
-Упатство за употреба на таблата на македонски и албански јазик.
Видео проектор:
Резолуција на екранот: SVGA 800*600
Технологија на прикажување DLP
Осветленост 3800 ANSI Lumens
Динамички сооднос на контраст 22000: 1
Животен циклус на ламбата
(во економски режим):10000 часа
Вграден звучник со јачина 10W
Уред за напојување
фреквенција: 50 - 60 Hz
напон: AC 100 - 240 V
Тавански држач со продолжеток кој може да се прилагоди од 40cm до 80cm.
Прилагодување лево / десно + / -15 степени и навалување 0 - 30 степени.
Хоризонтална ротација + / - 10 степени.
Издржува максимална тежината на проекторот до 10 кг.
Монтажа на интерактивна табла на сид,

Монтажа на видео проектор на тавански држач која содржи

- спроведување кабел за напојување со струја на проекторот должина 10м
- поставување и спроведување кабел за поврзување на проектор со компјутер тип на кабел HDMI ili VGA должина 10м
- пластични канали за водење

IV. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот, е Македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е странскиот јазик со превод на Македонски јазик.

Во случај на спор релевантна е верзијата на Договорот на Македонски јазик.

V. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната цена на стоката/те без ДДВ изнесува: **177.966,60 денари со зборови сто седумдесет и девет илјади деветстотини шеесет и шест денари и шест дени.**

Износот на ДДВ изнесува: 32.033.40 денари

Вкупната цена на стоката/те со ДДВ изнесува: **210.000,00 денари.**

VI. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Договорот се склучува на определено време за период од 90 денови од денот на склучувањето или до претходно искористување на средствата наведени во член 4 од договорот.

VII. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКАТА/ТЕ

Член 6

Носителот на набавката е должен испораката и поставувањето во функција на стоката/те да ја изврши во рок од 30 денови од денот на склучување на овој Договор, до адресата на Договорниот орган.

Испораката на стоката/те се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од овластеното лице на Договорниот орган и овластеното лице на Носителот на набавката

VIII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Во случај на доцнење со испораката на стоките од член 2 од овај договор од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна.

Договорната казна се определува во висина на 0,5 % од вредносот на договорот за секој закаснет ден од рокот наведен во член 7 од овај договор.

Во случај на 2 (две) последователни неиспораки, Договорниот орган има право по предходно доставено писмено известување до Носителот на набавката за испорака на стоките наведени во член 2 во дополнително оставен рок од 1 ден да го раскине Договорот за испорака на стоките наведени во член 2 со проста изјава и да склучи Договор за испорака на стоките наведени во член 2 со второрангираниот понудувач.

Во случај на став 3 од овој член, Носителот на набавката е должен да му ја надомести штетата на Договорниот орган.

Договорниот орган не може да бара договорна казна поради задоцнување ако го примил исполнувањето на обврската, а без одлагање не му соопштил на Носителот на набавката дека го задржува своето право на договорна казна.

IX. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 8

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоката, дефинирани по елементи како во член 2 од договорот;
- единечни договорни цени на секој од елементите;
- вкупни цени по елементи;
- вкупна цена на фактурата;
- пресметка за ДДВ;
- вкупна цена за исплата по фактурата
- валута на плаќање.

X. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши на следниов начин: вирмански.

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок од 30 до 60 дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган, на сметка и банка за која писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Прилог на фактурата е уредно заверена испратница.

Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во договорениот, рок се засметува законска затезна камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

XI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 10

Сите спорови кои ќе произлезат од овој договор или во врска со него, ќе се решаваат пред Основниот суд во Прилеп.

XII. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 11

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 12

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 13

Овој Договор е составен во 6 (шест) примероци, од кои секоја страна задржува по 3 (три) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

ООУ „Страшо Пинџур“

Директор

Ирена Кироска



Договорен орган

ТРИМАКС ДОО

Јанковска Розета

Носител на набавката

